

СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ!

Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје има потреба од проширување на својот тим во Скопје и за таа цел објавува оглас за работна позиција:

СОРАБОТНИК ЗА АКТУАРСКИ РАБОТИ

Тип на договор: на определено време на 3 месеци со можност за продолжување
Работно време: 40 часа неделно работно време, понеделник-петок, од 8 до 16 часот

Минимум потребни квалификации

- Диплома за завршено високо образование од Природно-математички факултет, Факултет за електротехника и ИТ
- Одлични математички вештини и способност за носење логички решенија
- Познавање на англиски јазик, пишан и говорен
- Способност за активно, брзо и аналитично работењето во MC Office
- Способност за работа во тим, самоиницијативност, аналитичност, почитување на рокови

Опис на работно место и одговорности

- Обезбедува примена на интерни акти по основ на законска/подзаконска регулатива во областа на финансии и по потреба известува по истите
- Учествува во проектни задачи во информатичкиот дел од работењето поврзани со финансиското работење
- Изработува извештаи со помош на овластен актуар
- Подготвува пресметки на бази на податоци
- Изработува финансиски извештаи и анализи за сите интерни потреби
- Го следи и анализира остварувањето на осигурителниот пазар во земјата
- Учествува во подготовка на интерни месечни и квартални известувања

Бенефиции за избраниот кандидат

- Работа во динамична и перпективна средина
- Можност за следење обука за актуари и стекнување со лиценца за актуар
- Можности за личен и професионален развој преку обуки и семинари
- Почетна месечна нето плата во висина од 30.000 денари

Пратете **кратка биографијата и писмо за интерес најдоцна до 20.01.2021г.** на електронска адреса: hr@eurolink.com.mk или по пошта со назнака:

До: Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје

Сектор за човечки ресурси

По оглас: Соработник за актуарски работи

Ул: Никола Кљусев бр. 2, 1000 Скопје

Рок за избор на кандидати: **45 денови од рокот на пријавување.**

Пристигнатите апликации по наведениот рок, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Телефон за контакт: 02/32 89 301, 02/32 89 311, 02/32 89 315

Напомена: Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе бидат избрани во потесен круг.

*Личните податоци наведени во кратката биографија добиени во процесот на селекција на кандидатите за вработување се користат единствено за целта за која се побарани. По завршувањето на процесот, истите ќе бидат уништени или на барање на кандидатите вратени во форма во која се примени.